



06-08 ЈУЛИ 2018 ДОЈРАН

**ПРИРАЧНИК
ЗА ПОСЕТИТЕЛИ**



ИНФОРМАЦИИ ЗА БИЛЕТИ

-Билети во претпродажба:

Фестивалски билет, без кампување: 600 денари

Фестивалски билет, со кампување: 650 денари

Еднодневен билет, без кампување: 350 денари

Продажните места може да ги најдете на овој линк: dfestival.mk/bileti

- Билети на врата (цени од петок, 6 јули, 20:00ч.):

Фестивалски билет, без кампување: 800 денари

Фестивалски билет, со кампување: 850 денари

Еднодневен билет, без кампување: 350 денари

*Оние што имаат билет без кампување, можат дополнително да си обезбедат кампување со доплата од 100 денари.

Влезот за посетители во сите фестивалски зони е дозволен исклучиво со фестивалска нараквица.

Секој посетител е должен да ја замени својата влезница за нараквица на двете места предвидени за замена: билетарница камп и билетарница Main Stage.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА БИЛЕТАРНИЦА КАМП:

четврток 14:00 - 21:00

петок - недела 09:00 - 22:00

* Важно: Во билетарница камп се продаваат билети и се заменуваат билети за алки до 22:00ч. Од 22:00-24:00ч. само замена на билети со алки.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА БИЛЕТАРНИЦА MAIN STAGE:

петок - недела 20:00 - 03:00

* Важно: На билетарница Мејн Стејџ се врши замена на билети за алки и продажба на билети.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА РАЗЛИЧНИ РЕОНИ:

КАМП: од 15:00ч на 05.07. до 08:00ч на 09.07. (нон-стоп)

MAIN STAGE (паркинг Гранит): 20:30 – 04:00ч

MOSQUITO STAGE (камп): 17:00 – 21:00ч

LAKE AWAKE STAGE (плажа св.Никола): 23:00 – 05:00ч

Кафе Црно зона (камп): 00:00 - 24:00 часот (нон-стоп)

РЕГЕ БАР(на теренче): 09:30 - 22:30

ПАРКИНГ:

Официјално паркинг место на Д Фестивал е паркингот спроти Main Stage (паркинг Гранит). Бидејќи овој паркинг е со ограничен капацитет, посетителите на Фестивалот ќе можат да ги користат и сите паркинг места во Дојран, а истите за време на Д Фестивал ќе бидат бесплатни.





ВАЖНИ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ И КОНТАКТИ:

Полиција: 192

Противпожарна служба: 193

Итна Помош: 194

АМСМ/Помош на пат: 196 (за македонски оператори) или +389 2 3181 196
(за странски оператори)

Медицинска служба на Д Фестивал: 070 888 162 - Цобе црвен крст (07:00-20:30ч), Доктор Горан амбуланта (20:30-07:00ч)

Стар Дојран: +389(0)34 225 246

Туристичко-информативен центар Дојран: +389 34 225 277, 08:00-20:00ч

Автобуска станица Скопје: +389(0)2 2466 313, +389(0)2 2466 011

ИНФОРМАЦИИ ЗА КАМП:

Кампот ќе биде отворен од четврток, 5 јули до понеделник, 9 јули.

Фестивалскиот камп е најдобриот начин да бидете дел од вистинската и комплетна фестивалска атмосфера на Д ФЕСТИВАЛ: да ги дочекате утрата со сончевите зраци, да бидете најблиску до концертниот простор, да уживате во Дојранското Езеро и прекрасната плажа лоцирана веднаш до кампот, да стекнете нови пријателства и да другарувате со илјадниците млади луѓе на Фестивалот!

Пристигнете рано во кампот за да ги избегнете очекуваните гужви! За време на трите фестивалски дена кампот ќе биде вашиот најпријатен дом. Ќе се погрижиме вашиот престој на Д ФЕСТИВАЛ да биде најпозитивниот спомен од ова лето.

Оддалеченост од центарот на Стар Дојран – 2 минути пеш.

Оддалеченост од Main Stage – 7 минути пеш.

Оддалеченост од Church Stage – 2 минути пеш.

Оддалеченост од Lake Awake Stage – 10 минути пеш.

КАМПЕРИТЕ НА Д ФЕСТИВАЛ ЌЕ ИМААТ:

- Пристап до питка вода (дозволено е внесување на празни пластични шишиња кои ќе ги користите за полнење вода)
- Туш кабини
- Штандови за храна и пијалоци
- Корнер за полнење мобилни телефони
- Можност да уживаат во програмата на сите бини
- Можност да бидат дел од различните работилници, дискусии, друштвени игри, рекреација и уште многу други активности.



ШТО ДА ПОНЕСЕТЕ?

- Она што најмногу ви треба кога кампувате е секако шатор.
- Понесете сè што ви е потребно за да се чувствувате поудобно: вреќа за спиење, прекривка, перница и сл.
- Не заборавајте да понесете костим за капење, очила за сонце, масло за сончање, крпи и останати реквизити за уживање на плажа, но најважно од сè – дојдете полни со позитивна енергија за незаборавен помин на Д ФЕСТИВАЛ.

ДОЗВОЛЕНО Е:

- Шатори
- Ранци
- Запалки
- Лаптопи, таблети, мобилни телефони и полначи
- Фотоапарати (аматерски)
- Цигари
- Мали преклопни чадори за дожд
- Велосипеди, тротинети, скејтборди, ролери
- Капки за контактни леќи
- Инсулин (со здравствена книшка и личен документ за идентификација)
- Пластичен прибор за јадење
- Пластични шишиња за вода (празни)
- Миленичиња (на одговорност на нивните сопственици)
- Насмевки

НЕ Е ДОЗВОЛЕНО:

- Дрога и опојни супстанции
- Ножеви и останато оружје
- Храна и пијалоци купени надвор од рамките на фестивалот
- Оружје и распрснувачки материјали
- Палење оган
- Стакло
- Возила
- Плински боци
- Метален прибор за јадење
- Професионални фотоапарати и средства за аудио и(ли) видео снимање

Кампот е сместен во природа. Оттаму, ве молиме да придонесете кон чистотата на местото и заедно да се потрудиме да ни биде што е можно почисто. Местата за отпадоци ќе бидат прецизирани и ве молиме да ги користите корпите за отпадоци. Контејнери ќе најдете и на паркингот и во кампот. Користете ги!

Ве молиме почитувајте ги правилата на кампот на Д ФЕСТИВАЛ за ваша, но и безбедност на сите посетители на фестивалот.



ФЕСТИВАЛ

06-08 ЈУЛИ 2018 ДОЈРАН



- 1 MAIN STAGE
- 2 MOSQUITO STAGE
- 3 LAKE AWAKE STAGE
- 4 CHURCH STAGE
- 5 БИЛЕТАРНИЦА | TICKET OFFICE
- 6 КАМП ЗОНА | CAMPING
- 7 ЗОНА ЗА АРТИСТИ | ARTIST VILLAGE
- 8 ПУНКТ ЗА БОНОВИ | FOOD/DRINKS COUPONS
- 9 МЕКНЕЕЊЕ | CHILL OUT ZONE
- 10 РАБОТИЛНИЦИ | WORKSHOPS
- 11 ДИСКУСИИ | DISCUSSIONS

- 12 КРЕАТИВНА ЗОНА | SPONSOR CREATIVE ZONE
- 13 WIN MUSIC & STAY YOU ЗОНА | WIN MUSIC & STAY YOU ZONE
- 14 БЕРБЕР И БАР - ВТОРНИК | BARBER & BAR - VTORNIK
- 15 ВЕГЕ ХРАНА | VEGETARIAN FOOD CORNER
- 16 КИНО И СВЕТСКО 2018 | CINEMA & WORLD CUP 2018
- 17 РЕГЕ БАР | REGGAE BAR
- 18 КНИЖЕВНО КАТЧЕ | BOOK CORNER
- 19 LOVE CORNER
- 20 ЈОГА | INSIDE YOGA ZONE
- 21 КАЈАК АДВЕНТУРЕС

- 22 CAFÉ CRNO & ESCAPE ROOM
- 23 СКОПСКО АСТРОНОМСКО ДРУШТВО
SKOPJE ASTRONOMICAL SOCIETY
- 24 ХЕРА | H.E.R.A.
- 25 СТРЕЛАЊЕ | ARROW TAG
- 26 ЦЕНТАР ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД
CENTER FOR WASTE MANAGEMENT
- 27 БАСКЕТ ТЕРЕН | BASKETBALL COURT
- 28 ДЕТСКО КАТЧЕ | KIDS CORNER
- 29 ВЕЖБАЛНА | D GYM
- 30 LIVE STREAMING
- 31 ПОЛНЕЊЕ БАТЕРИИ | CHARGING POINT

- ПАРКИНГ | PARKING
- ТОАЛЕТ | TOILETS
- ТУШЕВИ | SHOWERS
- ВОДА ЗА ПИЕЊЕ
DRINKING WATER





06-08 ЈУЛИ 2018 ДОЈРАН

**СПАКУВАЈТЕ ШАТОРИ,
НАСМЕВКИ И ЛЈУБОВ.**

**СЕ ГЛЕДАМЕ НА
Д ФЕСТИВАЛ! :)**